

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

ИПА инвестициски грантови

MSIP-IPA-NCB-038-16

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: **“Реконструкција на улица во село Таринци; Реконструкција на културен дом во село Таринци; и Изградба на Отворен пазар во село Карбинци“**
3. Општина КАРБИНЦИ ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат **“Реконструкција на улица во село Таринци; Реконструкција на културен дом во село Таринци; и Изградба на Отворен пазар во село Карбинци“**
4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:
Адреса: Општина Карбинци, село Карбинци бб
Општина: Карбинци
Држава: Република Македонија
Телефон: +38932300300
Факс: +38932300022
Електронска адреса: els.karbinci@mt.net.mk
6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од **3.000,00 МКД**. Методот на плаќање ќе биде преку ПП150 образец, на следнава сметка:

а) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 733014106863016

Приходно konto: 724125

Програма: 00

7. Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина КАРБИНЦИ.
8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч, 30.09.2016.** Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00ч, 30.09.2016.**
9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **500.000,00 МКД.**
10. Адреса: Карбинци бб
Општина: КАРБИНЦИ
Држава: Република Македонија

ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Градоначалник
Зоран Минов

